

Здружение за заштита на правата на детето

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2007

За работата на Здружението за заштита на правата на детето во период од јануари до декември 2007 година

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Defence for Children International (DCI)

Sekcija vo Makedonija



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

За работата на Здружението за заштита на правата на детето во период од јануари до декември
2007 година

Во периодот од целата календарска година 2007, Здружението за заштита на правата на детето ги имаше следниве активности:

Во текот на целата година ЗЗПД (акроним) одржуваше редовни месечни состаноци на Комитетот, како извршен орган на Собранието на ЗЗПД.

- Во периодот од јануари до јуни, Здружението за заштита на правата на детето со Проектот „Едукативен забавен Дневен детски Центар за деца на улица“ во Општина Шуто Оризари поради недостиг од финансиски средства не беше во можност да ги спроведува Едукативно-образовните креативни работилници со децата на улица, но беше активен и аплицираше со Предлог проекти од страна на Европската Комисија, Македонски Институт на Медиуми (МИМ), Министерство за финансии (распределба на буџет), Холандска Амбасада, ОБСЕ со Предлог-Проект “Градење на подобра семејна средина” и Министерство за труд и социјална политика.
- Од месец јули, 2007 година, Здружението за заштита на правата на детето продолжи да го имплементира Проектот „Едукативен забавен Дневен детски Центар за деца на улица“ во Општина Шуто Оризари, кој беше подржан и финансиран од страна на Министерството за труд и социјална политика (Проект на здружение на граѓани за социјална заштита на деца на улица)
- Во истиот месец со продолжувањето на проектот дојде до формирање на нов проектен тим т.е промена на местото на Христовска Билјана-соц.работник беше назначена Стефановска Даниела-соц.работник и Тина Стојковиќ-педагог на местото на Радовиќ Оливера;
- Во рамките на проектот, паралелно се одржуваа контакти, состаноци, средби и соработки со претставниците од Локалната самоуправа: (Градоначалникот на Општина Шуто Оризари г-дин Ердуан Исени, Директорите на Основните Училишта, Здравствениот Дом), претставници од Министерството за труд и социјална политика, Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, Дневниот Центар за деца на улица во Кисела Вода, Првата детска амбасада во светот- Меѓаши, Црвен Крст на град Скопје итн.)

Во текот од јули до декември 2007 год. остварена е соработка со печатените и електронските медиуми како и спроведени низа активности и остварени позначајни средби:

- Во месец септември 2007, остварена е посета со уредничката на Македонско радио - Лиле Колевска и дадено интервју на тема: Децата на улица и Дневниот Центар;
- Во октомври по повод Детската Недела имавме посета од страна на претставници од Полициската Станица Бутел, претставник од Министерство за труд и социјална политика како и директно вклучување-учество на нашите деца од Дневниот Центар во Македонското радио во емисијата „Шарена“, потоа остваривме посета во Локалната амбуланта со цел децата да извршат систематски преглед за да се утврди нивната моментална здравствена состојба и истите да се вакцинираат и ревакцинираат;
- Во месец декември е остварена посета и дадено интервју со новинар од дневниот весник Шпиц на тема: Активностите со децата во Дневниот Центар;
- Исто така, во месец декември, од хуманитарен карактер, имавме посета на претставник од Црвен Крст-Чаир кој им додели зимски јакни и обувки на сите деца од Дневниот Центар, како и претставнички од Црвен Крст на град Скопје и претставници од Cosmofon кои им ги поделија Новогодишните пакетчиња како и образовно-креативни училишни материјали (Cosmofon).

Во рамките на активностите на ЗПД во 2007 год. од страна на вработените во Дневниот Центар, беа посетени следниве семинари:

- 29-30.10.2007 год. Семинар на тема „Работилница за превенција од дрога“ Чаир, Бутел, Шуто Оризари, реализирана од страна на OSCE-Mission to Skopje;
- 18.12.2007 год. Еднодневно-Продолжение на работилницата за борба против дрогата и произнесување на завршните заклучоци, која исто така беше спроведена-реализирана од страна на OSCE-Mission to Skopje (Ivo Marussi and Harald Melland).

Претседател на
Здружението за заштита на правата на детето
Проф.д-р Владимир Ортаковски